



ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

Објава за тендер

Набавувач:	ПроКредит Банка АД Скопје
Назив на тендер:	Тендер за набавка на бланко платежни картички – Visa Electron
Број на тендер:	26/2010
e-mail:	tenders@procreditbank.com.mk
Факс:	(02) 321 99 01

Датум на објава на тендерот: 07.07.2010 година
Краен датум на доставување на понудите: 20.07.2010 година

Почитувани господа,

ПроКредит Банка АД Скопје ќе врши избор на најповолен понудувач за набавка на бланко платежни картички – **VISA Electron Chip/Magnetic Stripe Cards.**

Потребно е понудата да ја содржи следнава спецификација:

Карактеристики на чипот

N	ATR	Vendor Notation	TWCF Notation	TWCF License Notation	Applet Version/ VIS Version	Offline DAT	JCOPXX/ Native	Status
11	3B 6E 00 00 00 31 C0 65 54 B6 01 00 84 71 D6 08 61 16	Clarista S4 V14 R2 Old name: eGalleon G2 SDA (NPX2.2)	It is possible to use driver for e-Galleon G2		VIS 1.4	SDA	Native	DNT DOR

Карактеристики на магнетната лента

- Magnetic stripe HICO 1,2,3 track

Останати карактеристики:

- Димензии: 85,60 x 53,98 mm
- Бои :4 на предната страна + 4 на задната страна
- Холограм на предната страна
- VISA лого - според најновата спецификација од VISA International
- VISA лента за потпис – според најновата спецификација од VISA International
- Plus Mark - на задната страна

Потребна количина: 17.000 картички

Напомена: Картичките треба да бидат според стандардите на VISA International.

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer





ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

Облик и содржина на понудата:

1. Понудата се изработува во писмен облик
2. Понудата треба да содржи:
 - а. Име, адреса и седиште на Понудувачот, броеви на телефон и факс, e-mail адреси и лица за контакт;
- б. Единечна цена на понудата, со посебно изразен ДДВ. Цената треба да биде изразена во денари. **При изработката на понудата задолжително се пополнува Анекс 9 – Понуда за тендер** (во прилог на објавата од тендерот).
 - в. Начин на плаќање – по извршената испорака;
 - г. Рок на испорака;
 - д. Гаранциски период;
 - ѓ. Постпродажни сервиси;
 - е. Докази за квалитет (сертификат за квалитет, технички карактеристики, технички спецификации, функционални карактеристики, естетски карактеристики итн.);
 - ж. Референтна листа;
 - з. Доказ за бонитет од банка или од Централниот Регистар на РМ;
 - с. Антикорупциска изјава потпишана и печатирана;
 - и. Информација за тековна состојба на фирмата од Централниот Регистар;
 - ј. Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност;
 - к. Потврда дека не е отворена стечајна постапка;
 - л. Потврда дека не е отворена ликвидациона постапка;
 - љ. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од матичното правно лице кој треба да биде издаден од реномирана странска ревизорска куќа;
 - м. Фото-копија од важечка лична карта за физички лица.

Документите се доставуваат во оригинал или копија, со датум на издавање кој не треба да биде постар од 6 (шест) месеци.

Критериуми за оценување (бодување) што ќе се применуваат при донесување на одлука по тендер се следните:

- Цена.....70 бодови
- Рок на испорака.....25 бодови
- Соработка со банката.....5 бодови

Одбраните добавувачи се обврзани да отворат сметка во ПроКредит Банка АД Скопје.

Плаќањето ќе биде извршено во законски рок по извршената испорака.

Понудите треба да се испратат во затворено плико, со ознака “Не отварај” и „За тендер“ најдоцна до крајниот датум за доставување на понудите на долунаведената адреса:

Бул. Јане Сандански 109а, Скопје

со назнака за **Тендер за набавка на бланко платежни картички – VISA Electron бр.26/2010.**

ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22

Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk

Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer



ProCredit Bank

Macedonia

ProCredit Bank, Head Office bul. Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje, Macedonia

Понудите кои се примени преку e-mail или по факс, понуди примени по истекот на крајниот рок, понуди добиени и адресирани до вработени на ПроКредит Банка не се сметаат за валидни при одлучување за тендерот.

Пликотото не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Доколку по барање на Набавувачот ПроКредит Банка, Понудувачот треба да изработи модел на предметот кој се набавува, изработката и доставувањето до просториите на Банката е на трошок на Понудувачот и моделот останува во сопственост на Понудувачот. ПроКредит Банка не е должна на Понудувачот да му ги надомести трошоците за изработка ниту пак било кои други трошоци настанати во врска со изработката на моделот и не е должна да го откупи истиот.

*ProCredit Bank
Bul. Jane Sandanski 109a
1000 Skopje, Macedonia
S.W.I.F.T.: PRBUMK 22*

*Phone +389/02/321 99 00
Fax +389/02/321 99 01
www.procreditbank.com.mk
info@procreditbank.com.mk*

*Members of the Managing Board:
Jovanka Joleska Popovska, General Manager
Valentina Trajceva Nikovska, Chief Financial Officer
Emilija Spirovska, Chief Risk Management Officer*

